

Истрагата ќе треба да го даде одговорот на клучното прашање, дали се работи за шверц на оружје или, пак, не, иако првичните сознанија, односно снимките на МВР, покажуваат дека постои ново оружје, кое било скриено меѓу старите минофрлачи, што дефинитивно фрла сомневање на констатациите на генералот Мирослав Стојановски, кој тврдеше дека во овој случај нема ништо спорно. Но, откако МВР излезе со факти и со докази, генералот Стојановски молчи, иако за целата оваа постапка бил надлежен токму тој, за разлика од министерот за одбрана Лазар Еленовски, кој делуваше како буквално да паднал од Марс. Очигледно цврсто верувајќи му на генералот Стојановски, Еленовски си дозволи да излезе во јавноста и цврсто да ги брани ставовите на генералот, иако подоцна снимките на МВР покажаа нешто сосема друго, што првиот човек на одбраната на Република Македонија, дефинитивно го стави во шахмат ситуација.



МИНИСТЕРОТ ЗА ОДБРАНА ЕЛЕНОВСКИ СЕ НАЈДЕ ЗАТЕЧЕН ВО ЦЕЛАТА СИТУАЦИЈА СО ЕВЕНТУАЛНИОТ ШВЕРЦ СО ОРУЖЈЕ. ДОПРВА ЌЕ ИСТРАЖУВА ЗА НЕДОСЛЕДНОСТИТЕ ВО СВОЈОТ РЕСОР

Звучи како приказна?

Веројатно!? Но, факт е дека тоа се случува во изминативе неколку дена. А сè почна со акцијата на припадниците на Министерството за внатрешни работи, кои направија претрес на трите камиони во кои се наоѓаше оружјето. Оние исти бугарски камиони, кои и претходно изнесувале оружје од АРМ, со таа разлика што тогаш никој не се обидува да проверува што има во нив, односно дали го има токму она што било запишано во записникот - стари парчиња. Некој навистина стопроцентно верувал во исправноста на работата на Генералштабот, на Армијата, на Министерството за одбрана или, пак, можеби не смеел да проверува?

Но, како и да е, се претпоставува дека со оваа акција МВР влезе во трага на криумчарење на оружје, кое било скриено меѓу постарите парчиња, кои биле евидентирани во приложената документација, иако министрите Еленовски и Јанкуловска и натаму не го спомнуваат

Останува да лебди во воздух прашањето за можното криумчарење на оружје, кое се одвива пред очите на Министерството за одбрана, а првиот човек на ова Министерство, Лазар Еленовски, при тоа не знае ништо. Кој тоа околу него плете мрежа, во која министерот треба да падне? Дали неговите луѓе во Министерството, вклучувајќи го и Генералштабот, му ја подготвија првата стапица, или ова е само обид за целосна дискредитација на Еленовски, а со тоа и работата на Министерството за одбрана? Или, пак, можеби е целосен атак на работата на Владата на Република Македонија?



Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

Пристигна и тоа. По првите сто дена на Владата на Република Македонија исполнети со проекти, и со ритам без запирање, дојде на ред и афера. И тоа не било што, туку шверц со оружје!?

МЕСТЕНКА ИЛИ ШВЕРЦ СО ДРЖАВНО ОРУЖЈЕ!?

РАСКИНАТ СКАНДАЛОЗНИОТ ДОГОВОР

Истрагата со оружјето добива на замав. Веќе сосема е јасно дека купувач на новото оружје, кое е донација од 1999 година, е бугарска фирма, која подоцна, според непотврдени информации, требала да го трансферира на пазарот во Казакстан. Потписник на договорот од 2005 година е поранешниот министер за одбрана Јован Манасиевски, а целата зделка одела преку МЗТ-Скопје, со кој Армијата на Република Македонија требала да се ослободи од старото оружје. Но, во него нема ниту збор за новото оружје. Проценката е дека тие триста митралези вредат по 300 долари за еден, иако експертите потврдуваат дека се работи за ново оружје, чија реална цена на пазарот изнесува 3.000 долари за еден митралез.

Овој скандалозен договор го раскина министерот за одбрана Лазар Еленовски, и го разреши од функцијата командант за логистичка поддршка, Илија Шкордовски. Сепак, сè уште нема информации каде завршиле претходните три пратки на оружје и што сè имало во нив.



ОРУЖЈЕТО ТРЕБАЛО ДА ЗАВРШИ НЕКАДЕ?

зборот шверц, бидејќи велат, тоа требало да го докаже истрагата која веќе е почната, но и судската завршница, која се надеваат дека наскоро ќе следува. Дотогаш бугарските возачи остануваат во притвор, но не е исклучено да бидат приведени и нови лица, за кои во моментот постои сомневање дека можеби се вмешани во оваа афера. Се испитуваат правилата, процедурите, командната линија во Генералштабот, соработката со МЗТ-Скопје, со Република Бугарија.

Афера како афера. Не е ниту прва ниту, пак, последна во Република Македонија. Но, тензијата која се создаде со оваа е очигледниот недослук на двете клучни министерства - одбрана и внатрешни работи, кои од самиот старт излегоа со комплетно различни приказни за неа. Еленовски звучеше како тоа да не се случило во неговото Министерство, додека Јанкуловска целата работа му ја препушти на директорот за Јавна безбедност, Љупчо Тодоровски. Епилогот сè уште е непознат, но се навестува. А дали се навестува и заладување во владината коалиција?

Сè уште е рано да се шпекулира, иако лидерот на НСДП, Тито Петковски, на годишнината на својата партија, де-

мантираше дека се работи за нефункционирање, односно за проблеми на релација ВМРО-ДПМНЕ-НСДП, додека блиски до владините кругови велат дека е прашање на време кога овој проблем ќе добие на интензитет!

КОЈ ГО МЕСТИ ЕЛЕНОВСКИ?

Специјалците на Министерството за внатрешни работи јавно покажаа 300 нови, неупотребени и прв пат отпакувани митралези, на кои се изгравирани ознаките на американската армија. Станува збор за оружје, кое беше пронајдено во трите камиони со бугарски таблички, кои полицијата ги заплени минатиот четврток вечерта во близина на Металски завод-Тито. Случајот сè уште се истражува, по што дефинитивно треба да биде познато, дали се работи за шверц на оружје, како што посочуваат снимките на Министерството за внатрешни работи, од кои може да се забележи дека станува збор за ново и неупотребено оружје или, пак, за рутинска постапка за пренос на старо оружје, како што на самиот почеток тврдеше

Генералштабот, односно генералот Мирослав Стојановски. Сепак, откако МВР излезе со факти и со докази, односно откако ја почна целата акција, генералот Стојановски молчи, иако за целата оваа постапка за пренос на наводно старо оружје, бил надлежен токму тој, за разлика од министерот за одбрана Лазар Еленовски, кој делуваше како буквално да паднал од Марс. Очигледно цврсто верувајќи му на генералот Стојановски, Еленовски си дозволи да излезе во јавноста и цврсто да ги брани ставовите на генералот, што дефинитивно го стави во шах-мат ситуација. Токму затоа, како што посочуваат нашите извори, побарал средба со министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, на која биле разменети информации, но во исто време министерот Еленовски веќе наредил целосна истрага во сопственото Министерство, но и во Генералштабот.

И додека одбраната, односно министерот Еленовски се соочува со сопствените проблеми, Министерството за внатрешни работи бара Судот да им дозволи да направат проверка на документите и за претходните два конвоја, бидејќи од прегледот на последната документација, доставена од МЗТ - Скопје, може да се забележи дека било запишувачко количество старо оружје. Овие веќе очигледни констатации можеби ќе можат да ги потврдат и бугарските возачи, кои се во притвор, но можеби дополнителни одговори ќе дадат и информациите на ВМРО-Народна, која на прес-конференција излезе со информација дека запленилото оружје е дел од разработен канал на шверц на оружје меѓу Македонија и Бугарија.

ЗОШТО ГЕНЕРАЛОТ МОЛЧИ?

Приказната сè уште трае. Дали имало шверц со оружје или, пак, не ќе се открие наскоро, иако првичните информации велат дека токму тоа се случувало, за што дополнително ќе биде откриено во чија режија се одвива оваа драмолетка. Генералштабот на Армијата на Република Македонија, кој очигледно досега никој не го контролирал, се однесува како држава во држава или, пак, е толку многу аут од сопствената работа што не знае каде сè се испраќа оружјето од македонските воени магацини. Според првичните информации, како и според она што можело како ознака да се забележи, станува збор за оружје од НАТО, кое е добиено по пат на донации, но нашите информации велат дека НАТО не може да подарува оружје, туку тоа може да го прави секоја земја-членка поединечно. Како и да е, клучното прашање кое се поставува во

Политика

моментов, е зошто Република Македонија се ослободува од ново оружје, кое е според НАТО стандардите, и зошто тоа го прави со земја која е дел од НАТО структурите, и која за неколку дена ќе стане и официјална членка на Европската унија?

Одговори сигурно ќе следуваат. Но, останува во воздух да лебди прашањето за можното криумчарење на оружје, кое се одвива пред очите на Министерството за одбрана, а првиот човек на ова Министерство Лазар Еленовски при тоа не знае ништо. Кој тоа околу него плете мрежа, во која министерот треба да падне? Дали неговите луѓе во Министерството, вклучувајќи го и Генералштабот, му ја подготвија првата стапица или, ова е само обид за целосна дискредитација на Еленовски, а со тоа и работата на Министерството за одбрана? Или, пак, можеби е целосен атак на работата на Владата на Република Македонија?

Факт е дека Генералштабот е вклучен во овој трансфер на оружје. Но, дали навистина врвот на Армијата не знаел дека меѓу старото оружје се наоѓа и "гланц" ново, останува да одговори истрагата, која доколку се проширува треба да дојде и до врвот, односно до генералот Мирослав Стојановски, кој на



**МИРОСЛАВ
СТОЈАНОВСКИ
ТВРДЕШЕ ДЕКА
СÈ Е ЧИСТО,
А ПОТОА МОЛК!**

јавноста ѝ тврдеше дека се работи за легална пратка на старо оружје. Доколку, пак, се работи за местенка наменета за министерот Лазар Еленовски, таа делумно и успеа, пред сè, поради фактот, дека министерот си дозволи без да изврши проверка да ја уверува јавноста во зборовите на Стојановски, но ако се работи за целосен атак на Владата на Република Македонија, е тука приказната добива сосема поинаков тек. Тој директно навлегува во односите на коалиционите партнери, особено меѓу од-

носителите на ВМРО-ДПМНЕ и НСДП, кои уште на самиот почеток од страна на поголемиот дел аналитичари беа скептично оценети, пред сè, поради нивната комплетно различна идеолошка матрица. На вакво нешто особено предупредува ВМРО-Народна, која неколку пати, а сега веќе по овој случај со оружјето, и јавно упати повик до премиерот на Република Македонија, Никола Груевски, да ја преиспита коалицијата со НСДП, односно со Тито Петковски, кој според нив му работи зад грб на Груевски.



SKOVIN

Winery

www.skovin.com.mk